


“ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПАТИШТА ВО ПРЕКУГРАНИЧНАТА ОБЛАСТ” – ЗОНИ И ПАТИШТА



ZONES & ROADS
INVEST FOR BETTER FUTURE



ИПА ПРОГРАМА ЗА
ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА
CRIS No: IPA/2009/DN021101/



Добро развиените индустриски зони се најважен предуслов за развој на регионот. Овие зони треба да имаат добро базирана инфраструктура и сигнализација која ќе ја зголеми атрактивноста на зоната за потенцијалните домашни и странски инвеститори. Југоисточниот плански регион има 18 функционални индустриски зони. Покрај овие, уште 10 се во процес на урбанизација. Затоа регионалниот пристап е повеќе од потребен. Регионот мора да превземе мерки за промоција на развиените индустриски зони и со заеднички напори да се оди кон нивен развој со што ќе се промовираат како атрактивна бизнис дестинација.

Главната цел на овој проект е зголемување на економскиот развој преку зголемување на инвестициите во индустриските зони во Југоисточниот плански регион (ЈИПР).

Краток опис на проектот:

Водечки партнер:

Регион Централна Македонија

Проектен партнер:

Центар за развој на Југоисточниот плански регион

Времетраење:

15 месеци

Финансиран од:

Овој проект е кофинансиран од Европската унија и националните фондови на земјите учеснички преку ИПА програмата за прекугранична соработка Р. Грција – Р. Македонија 2007-2013

Цел на проектот:

Целта на проектот е да се обезбеди соодветно техничко решение во прекуграничниот регион, како и економски развој, кохезија и соработка помеѓу двете земји

Контакт:

Мими Николиќ
Ул. Боро Џони Бр. 10
2400 Струмица
Моб. 071/ 228-865
Тел./Факс 034/ 340-139
E-mail: mimi.nikolikj@gmail.com



HELLENIC REPUBLIC
REGION OF CENTRAL MACEDONIA



Цели на проектот:

- Да се создаде силна основа за подобрување на инфраструктурата на индустриските зони во Југоисточниот регион;
- Зголемување на инвестициите во индустриските зони во Југоисточниот плански регион, а со тоа и зголемување на економскиот развој.



Резултати од проектот:

- Преглед и презентација на условите за влез во инфраструктурата и сигнализацијата во индустриските зони во Југоисточниот плански регион;
- Запознавање на потенцијалните инвеститори со националните и регионалните полиси и мерки за поддршка на инвестициите како и со специфичностите на постојните индустриски зони;
- Подигање на свеста на Општините за заедничка/регионална презентација на индустриските зони во регионот, пред домашните и странски инвеститори.